

Предлог за развој на PEFC регионален стандард за Словенија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина

Националните тела за управување со PEFC систем за сертификација на шумите во Словенија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина започнуваат со развој на PEFC регионален систем за сертификација на шумите во кој ќе бидат вклучени и националните стандарди за одржливо стопанисување со шумите (ОСШ) по PEFC.

Основата за подготовката на овој стандард се базира на Пан-Европските критериуми и индикатори за одржливо стопанисување со шумите донесени на Министерската конференција за заштита на шумите во Европа во Лисабон, 1998 година.

Секој од националните стандарди за ОСШ е во согласност со мета стандардот на PEFC 1003:2018 како и со постојната законска рамка која се однесува на стопанисување со шумите во земјата. Содржината на националниот стандард за ОСШ е специфичен за секоја земја учесничка во регионалниот стандард. Опфатот на стандардот за ОСШ се однесува само на шумите и шумското земјиште. Дрвјата надвор од шумите и шумското земјиште како и шумските плантажи не се земени во обзир.

Останатите документи од регионалниот стандард се идентични и се применливи на територијата на трите земји.

Овој стандард е применлив и за индивидуална и за групна сертификација. Сопствениците на шумите како и одговорните лица кои стопанисуваат со истите се единствено одговорни да обезбедат потполна усогласеност со барањата на стандардот во сертифицирано шумско подрачје, како од страна на вработените така и од страна на другите лица кои се работно ангажирани по пат на договор со даватели на услуги.

Процесот на донесување на регионален стандард ќе се одвива во неколку фази:

- Ажурирање на листата на засегнати страни
- Јавна објава на процесот
- Покана за заинтересираните засегнати страни да се вклучат во процесот
- Дефинирање на составот на работната група
- Работни сесии за дискусија по предложениот нацрт Стандард за ОСШ
- Прва јавна консултација за содржината на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 60 дена и ревизија на примените коментари и предлози
- Втора јавна консултација на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 30 дена
- Градење на консензус за содржината на Стандардот за ОСШ во рамки на работната група
- Прифаќање на финалната верзија на Стандардот за ОСШ од страна на Националното тела за управување со PEFC

Документот [Standard setting and revision procedures](#) е достапен на веб страната: www.pefc.mk

Прашања поврзани со содржината на [Standard setting and revision procedures](#) или во врска со самиот процес може да се поставуваат по електронски пат на email: pefcmk@gmail.com .